

**Известување за претпазливост:** P101-Ако е потребен медицински совет, со себе да се понесе амбалажата или етикетата на производот. P102-Да се чува далеку од дофат на деца. P270-Да не се јаде, пие и пуши за време на ракување со овој производ.

Да не се чува на места со висока температура. Не загадува и нема штетни ефекти на флората и фауната.

**НАПОМЕНА:** Компанијата гарантира за составот и содржината на производот. Корисникот е одговорен за секоја штета која е предизвикана од неправилна употреба на производот што не е во согласност со наведеното упатство на етикетата.

Дозволено е за употреба во Органското и Интегралното производство:  
CE бр.889/2008, Annex II EY, ES-AN-01-ECO



Дозвола за промет од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.  
Решение бр. УП1 104-252/20 од 23.03.2020 год.

**ПРОМЕШАЈТЕ ДОБРО ПРЕД УПОТРЕБА**

**НЕТО СОДРЖИНА: 1kg**

**БРОЈ НА ШАРЖА:** Отпечатена на амбалажа

**ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО:** Отпечатена на амбалажа

**РОК НА УПОТРЕБА:** Отпечатена на амбалажа

**Производител:** Grupo Agrotecnología – Iberfol S.L., Шпанија



**Увозник и дистрибутер:** БАЛКАН БИОТЕК  
експорт-импорт ДООЕЛ Скопје  
ул.Орце Николов бр.71, Скопје, Македонија  
Тел.:02/3216-147

# Ospo-Vi55 5%Mn

НЕОРГАНСКО ЃУБРИВО ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ И РАСТ  
НА РАСТЕНИЈАТА



**СОСТАВ:**

**Манган (Mn) EDTA.....5 %**

**КАРАКТЕРИСТИКИ: OSPO-Vi55 5%Mn** е природен производ, активен извор на Манган. Природните состојки што ги содржи, го подобруваат растот на растенијата, а исто така влијаат на природните физиолошки функции на растенијата, што резултира со подобрување на квалитетот и квантитетот на приносот. Со користење на OSPO-Vi55 5%Mn растението заштедува енергија, со што има поголема способност да се соочи против неповолните услови (биотички и абиотички фактори). Благодарение на специфичниот состав, се активира системот за одбрана на растенијата.

**ПРИМЕНА:** Може да се користи во сите култури како што се овоштарство, лозарство, градинарство и цвеќарство, во затворени простори и на отворено.

**ДОЗИРАЊЕ:** Фолијарна апликација: 5 g/L (500 g/hL, на 100 L вода)

Бројот на апликации зависи од потребата за исхрана на растението. Се препорачува да се аплицира исклучиво фолијарно на секои 10-15 дена. Потребен е добар контакт со растението.

**Начин на подготовка:** Во резервоарот се става 1/3 вода од потребната количина за растворање, потоа се додава дозата од ѓубривото што треба да се употреби. Потребно е да се меша континуирано минимум 15 минути, потоа се додава останатата количина на вода. Вака подготвено се меша уште 5 минути пред негова апликација.

Производот е компатибилен со повеќето производи присутни на пазарот. Не се меша со производи со екстремно кисела или алкална реакција. Не остава флеку на третираниите плодови.

